

Во случај на потреба од продолжување на престојот во странство по истекот на осигурените денови од полисата за патничко осигурување, од причини кои не се поврзани со здравствената состојба, Осигуреникот го пополнува ова Барање и го доставува до Осигурувачот по електронски пат на е-адреса akvizicija@euroins.com.mk. По разгледување на барањето, Осигурувачот носи одлука за продолжување на осигурувањето и за тоа писмено го известува Осигуреникот. Доколку полисата е фамилијарна, барањето го пополнува Договарачот за осигурување во името на сите осигурени лица.

БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

Јас, _____, со ЕМБГ _____, со број на пасош _____, осигуреник по полиса _____, валидна до _____, со _____ осигурени дена, пред истек на полисата за осигурување и пред искористување на осигурените денови, го поднесувам ова барање со цел да ми биде продолжено покритието, односно да ми биде издадена нова полиса со покритие исто како тековното, за времетраење од _____ до _____, за дополнителни _____ осигурени денови.

Со цел одговор на Вашето барање за продолжување на покритието за патничко осигурување, Ве молиме да одговорите на следните прашања:

1. Причини поради кои се бара продолжување на патничкото осигурување, односно причина за продолжување на престојот во странство:
2. Колку осигурени денови имате искористено до денес, односно дали и кога е искористен последниот осигурен ден од полисата?
3. Дали во времетраење на полисата имате користено здравствена услуга? Доколку одговорот е позитивен, наведете за каков здравствен проблем се работи и воедно доставете ја медицинската документација.
4. Во која земја престојувате во моментот?

Осигуреник/Барател

Согласно Член 4 од Условите за патничко осигурување, Осигурувачот има право да не го продолжи осигурувањето доколку смета дека ризикот од продолжување на истото е извесен. Сите претходни состојби наведени во барањето за продолжување на осигурувањето, како и останатите претходни состојби кои осигурувачот би ги констатирал во моментот на обработка на евентуална пријавена штета по продолжената полиса, се исклучени од осигурување.